

# СУБ МОДО (ПОД УСЛОВ)

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Твисте

Под услов Македонија да го промени името, било како, дали ќе се нарекува "шута" или "рогата", ете така, Грција ќе стане среќна европска земја, и нема да има "ВЕТО" од нејзина страна, за прием на Македонија во НАТО и во ЕУ.

Каков ли тежок товар си натоварува Грција на својот грб?!

Таа се намерачила по секоја цена да го менува природниот пат на Сонцето.

Ваков "феноменален" вресок во етерот, го провоцира здравиот разум кој реагира на оваа морничава, шпекулативна, шутира размисла, бидејќи го оддалечува природниот процес од вистината и фактите, меѓу појавите и работите во овоземскиот свет.

Светот ова го слуша, и со едно обично расудување сфаќа дека Грција не е свесна за сопствениот срам на нејзиното разголено тело.

Секој паметен се прашува: Зошто на Грција ѝ пречи името Македонија?

И, со мала анализа на историјата ќе се заклучи дека на Грција ѝ недостасува цел еден век т.е. таа од своето сеќавање го избришала XX век, меморијата ѝ откажала, и не може да се сети дека 63 проценти од територијата на Македонија срамно ја заробила токму на почетокот на нејзиниот заборавен век, и со таа територија денес Грција се прави фактор во Европа.

Јасно е ваквото нејзино денешно оперирање на светските умови, но таа оперира со апстрактни инструменти, апсолутно правејќи се недоветна, површна, несодржајна, без сенс за тоа дека каменот здробен или, пак, цел е камен, дека каменот не е процес туку е појава која егзистира милиони години.

Аналогно на ова, самата Грција е процес, а Македонија е појава во материја, привлечна, посакувана, содржајна.

Низ вековите се случиле многу и разни револуции, но повеќето од нив биле осудени на смрт токму во својот триумф.

Денес, дејноста на грчките политичари е несомнен фактор, но со условена неопходност на противречности во сè што го сметаат за триумф, а триумф кој е базиран на противречности е осуден на смрт.

На што се базира оваа нивна небиднина? Тоа е "ДУХОТ" од избришаниот им век, кој од нив прави само облик на нешто чудно, во чија внатрешност се кријат длабоките причини кои ја условуваат Грција за потоа таа да условува.

"Духот" од XX век ги тера грчките политичари да бараат слобода бидејќи се заробени во лагите кои јавно се изнесени пред светот, а за слобода треба вистина, а вистината е таа неопходност што ги тера да лажат и со шпекулаци да ги живеат дните на својот замислен триумф.

Ете, од вакви недоветни политичари кои бегаат од вистината, се раѓаат недоветни историчари, и едните и другите за несреќа се современици, на кои "духот" им таложи баласт без реална потпора, и историјата станува

мистичен покрив за идните генерации.

Македонија, со својата рамнотежа, разумност, логичност, нужност и неопходност, сака да ѝ помогне на Грција да престане со својата практика, да не се товари со туга тежина, и тугата тежина да ја остави на местото каде со милениуми си била.

Грција практикува противречни етапи затоа нејзината историја во светот станува излишна, сè се сведува на практика во етапи, во дадени епохи, а во нашава денешна епоха или почетоков на XXI век, со серијални жонглирања, таа решила на Македонците да им направи умствен преврат.

За разлика од Грција, Македонија како земја, како народ е конзистентна, постојана, никогаш не го сменила својот напреден поглед кон светот, кон општеството, таа останала свесна и неподложна, а сè што врз неа минало е минато, незадржливо, бидејќи Македонија е појава, а процесите врз неа сами се избришале како неодржливи.

Грција е членка во ЕУ. Нејзе ѝ е дозволено да прави смутови и нереди. Во оваа земја не се практикуваат нужните услови (како правата на малцинствата) за еднаков развој на општеството, туку развојот оваа земја го гледа во самата статичност на нештата. Оваа земја далеку заостанува од сознанието дека општеството е незадржливо движење кое го наметнува самата природа.

Како ли Грција смета да навлезе во светот со статичен метод кој круто оперира со лажни поими и постулати? Таа нема ниту светоглед, ниту современ научен поглед, ниту може да проспе, а најмалку да објасни зошто ѝ пречат природните појави, како што тоа е името Македонија.

Грчките политичари го тераат својот народ да нема рационалистичко умување, и од него бараат да биде круна на нивните глави, гревови, на нивниот фетишизам.

"АПРИОРИ" разумот треба да се стави над материјата како најразвиена човечка размисла (мисла), да се фрлат во понор отпадоците кои инфицираат и дејствуваат во распаѓањето на општествата.

Спорот со името меѓу Грција и Македонија добива специфичност бидејќи Грците со насилство го дополнуваат својот идентитет, поистоветувајќи се со сосема другиот т.е. македонскиот, прогласувајќи се себе како единствен наследник на тешката македонска историја, но без тестамент.

За оваа своја нелогика, Грција го бара клучот за разбирање на проблемот кој сама го измисли, го пласира како нивна веќе позната, и многу пати применета логика на која самите ѝ придаваат големо значење, така што проблемот го креваат до степен на историска наука за разврска, која многу ќе ѝ помогне во нејзината заблуда.

Со сигурност, без заблуда, Грците можат да докажат дека Демостен е Грк, да се гордеат со нивниот оратор, за да бидат ценети и вистински Грци, а вистинска нивна заблуда е да го бараат и да го присвојуваат македонскиот војсководец Александар Македонски за свој, да се ставаат во категоријата на неразвиени идентитети, да се туркаат



сами од себе си, да се самоуништуваат со нивната позната особеност која вечно ги условува.

Самото спротивставување, борбата и слевањето на овие спротивности им го создава немирот, ги тера во ништожност, и од тука формалната логика-или си Грк, или си Македонец, ТРЕТО НЕМА, а кога нешто нема, тоа е ништо.

Човечкиот ум е копија на дејства, оттука и движењето на природата, општеството, дури и самото човечко спознавање, и тоа, едни покрај други, едни со други, но НИКАКО едни од други, секој си е идентичен сам на себе, што значи, природен ред и логика за историјата да не биде мешаница на умни или на глупави идеи.

Нема во светов поголемо злосторство од нанесената

неправда. Неправдата е кобна, таинствена сила која унесрекува држави, народи, цели нации, поединци. Неправдата е произволност, грда приказна сплетена зад врата, безумие. Во случајов тоа го прават грчките политичари, кои за историско слободоумие го користат поимот СУБ МОДО (под услов) со кој ја условуваат Република Македонија да се откаже или да го промени своето име, туку така, а со тоа да ја "оухотвори Грција", а себе си да си го одземе животот.

Љупка Ципушева,  
Скопје

## ГЛАСОТ НА НАРОДОТ ЗА ПЈРМ

ПЈРМ (БЈРМ или FYROM) е акроним (грчки збор) со значење, вештачка кратенка составена од почетните букви на повеќе зборови: Поранешна Југословенска Република Македонија; или референца (Referenz, германски збор), известување или препорака од позната и угледна трговска куќа. Податок кој некому може да му послужи како поволна или неповолна препорака, ознака за повик наместо Република Македонија!?

По првиот (и последен!?) успешен референдум за осамостојување на Република Македонија, на 8 септември 1991 година беше прогласена независна суверена самостојна македонска држава - Република Македонија.

Но, веднаш, истото деноноќие (ноќта), нашиот јужен сосед ја "прекрсти" во ПЈРМ(!?), тоа значи, како акроним, ПЈРМ е грчки збор, а како референца, грчка препорака, ознака за "повик" наместо Република Македонија!?

За жал, и за срам, препораката на Грција, како што е познато, официјално беше прифатена при приемот на Република Македонија во ООН!?! И ако тоа име, според толкувањето на тогашниот претседател на РМ, требаше да биде времено, краткорочно за два-три месеци, да се применува (!?), иако и за така мал период на употреба. За едно такво прашање од суштинска важност за еден народ, за неговата самобитност, требаше и мораше граѓаните на таа држава, непосредно на референдум, да одлучат, сепак тоа не се случи!?

Но, знаеме што се случи потоа и што денес се случува во врска со привременото име ПЈРМ (БЈРМ, FYROM). Новите "квалификации" и условувања, содржани во најновиот предлог на медијаторот Метју Нимиц, односно новата модифицирана двојна или најнова сложена формула за

името, комплетно ја подели македонската јавност (пардон, според предлогот на Нимиц, јавноста на РМ!?!), експертска, партиска, државна...(!?). А ние, македонските граѓани, оставени на страна (по вечно правило и обичај) и овој пат преку нашата стручна јавност која излезе со различни спротивни тези за наводни провокации за името на аеродромот, за античките скулптури, за ознаките на регистарските таблички и со забелешки и контрадикторни толкувања на сè уште, дефинитивно и комплетно, сосема малку познатиот предлог за името, сме доведени во состојба на комплетна конфузија. Уште еднаш ни е отворена ширум вратата на Кавкиниот свет. А во светот на Кавка "свесниот поединец (македонски граѓанин, обичниот човек м.з.) во самиот почеток, го здобува некоја неразбирлива фаталност, бидејќи (вечно м.з.) му судат за непознато злосторство кое не може да се дефинира. Обвинетиот (народот го нема, во негово име, македонската експертска, партиска и државна јавност, поделена на апологети и противници на новиот предлог, м.з.) се обидува во своето незнаење да даде некаква смисла на движењето (продолжување на преговорите за името...!?! м.з.), за кое никој не може да рече дали има некаква цел"... (Франц Кафка, "Процес")

Значи, отворен е процес. За процес да се отвори треба да постои спор. А за спор се потребни две страни. Спорот со името го предизвика една страна. На почетокот другата страна не постоеше. Откако Македонија беше прогласена за потенцијален "злосторник"... од страна на Грција, беше и вовлечена како друга странка во спорот!?! Навистина "длабоко, вознемирувачки и силно" (Кафка) како, и врз основа на што, се случи тоа, со која сила и чија асистенција? Спорот го наметна Грција, како членка на ЕУ. Прво, го



**DA ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**



**Informacii**  
od 9<sup>00</sup> do 21<sup>00</sup>  
**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
[www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)

**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**



**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
**KICEVO**  
VERBINDUNG MIT  
SPOJIVANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
**Büro Kicevo**  
Tel./Fax: 045 / 228 630  
Mobil 075 / 742 721  
070 / 711 788  
**Büro Freiburg**  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 76 93  
**Büro Offenburg**  
Tel. 0781 / 17 48  
Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA



одложи меѓународното признавање, и ако нашата земја прва, заедно со Словенија, ги исполнуваше сите услови, конститутивни критериуми содржани во Уставот, за суверена држава (оценка на Бадентеровата комисија) за меѓународно признавање. Потоа, го пренесе признавањето од ОН, во текот на 1991 и 1992 година во надлежност на ЕУ. Кон крајот на јуни 1992 г. ја наметна и т.н. Лисабонска декларација како документ на ЕУ со која се забранува(ше) нашата земја во своето име да го содржи зборот Македонија или било која придавка од тој збор (!?) Овде уште ќе го спомнеме фактот дека овој документ и денес е во сила и дека ЕУ стриктно го применува. Доказ, интерната уредба на Советот на Европа од 2 март 2004 година, со која се налага официјалната употреба на референцата ПЈРМ и дискретно исфрлање на придавката македонски, со додавка словенски за сè што носи предзнак македонски: јазик, народ, култура, историја итн. што значи дека нашето уставно име и де факто ни е одземено. Така, британската компанија "Vesajt brokers limitid" од 1999 г. е сопственик на Интернет-доменот "www.republicofmacedonia.com", страница која ја користи грчката, бугарската и албанската пропаганда, а ниту една институција на Македонија до денес не го промовирала нашето уставно име на Интернет?

По приемот на Република Македонија во ОН на 8 април 1993 г. во Грција почна дотогаш невидено опасна националистичка кампања (и Гебелс би им позавидел!?) за меѓународна изолација, гарнирана со секаков вид притисок, особено економски, врз нашата земја. На почетокот тоа беше економска блокада од страна на јужниот сосед, која нашата земја ја поднесуваше од февруари 1994 до ноември 1995 г. Резултатите кои ги постигнаа Грците, според приближно точните проценки, претставуваа(т) штети кои ги претрпе РМ во вредност од 2 милијарди и 200 милиони долари.

Меѓународното признавање - приемот во ОН на Република Македонија беше условено со обврската да разговара со Грција за отстранување на разликите: прво, во знамето и во Уставот(!?) (што веднаш се направи), а потоа за името на нашата земја. Тој став на меѓународната заедница за обврска да се преговара за името е наметнат од Грција поради спорот за евентуално потенцијално и имагинарно злосторство!? Затоа "меѓународната заедница ќе треба да ѝ се извини на Македонија", денес би рекол Ковалски.

Но, пред тоа ќе треба и некои други да се извинат!? Да видиме кои се тие? Зошто(?) и кој е нивниот придонес и асистенција!?

Да одиме хронолошки.

1990 година, 11 ноември - се одржаа првите повеќепартиски избори во СРМ. Но, наместо тоа да бидат избори на граѓански партии формирани врз основа на општо прифатените демократски принципи, тоа беа партии на етнички заедници засновани на принципите на групно-партиски интереси!?

1991 година, 8 јануари - конституирано е првото повеќепартиско - мултиетничко Собрание на СРМ. На 6 август Собранието со акламација распиша референдум за независност. Иако партиите на етничките Албанци рамноправно беа застапени во Собранието, на референдумот Албанците организирано не излегоа!? "Но, никој од граѓаните, ниту од партиите на Албанците не го негираше легитимитетот на референдумот", изјавува денес Стојан Андов, тогашен претседател на Собранието.

1992 година, на 10 јануари - граѓаните Албанци во Македонија одржаа референдум на кој се изјаснија за политичка и територијална автономија на Албанците во Ре-

публика Македонија!? Патем да спомнеме дека можеби сосема (не)случајно на 19 ноември 2005 година ДУИ (трансмутант на ОНА во "живо" на МТВ го одржа првиот конгрес, по тригодишно коализирање во сите владејачки структури на државата Македонија, со химната и со знамето на Албанија!? За придонесот на албанските партии во оваа пригода толку, тие секогаш се коалиционен партнер во сите структури на власта и сè уште се преокупирани со реализацијата на Рамковниот договор, со правичната застапеност и човековите права!? Се разбира, правична застапеност без стручност и компетентност... како предуслов(!?)

Но, секако доминантна улога за нерешениот т.н. проблем со името одиграа (и денес ја играат), двете најголеми македонски политички партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓусебната борба за власт употребуваат таква реторика со која постигнуваат негативни ефекти за Македонија и за македонските граѓани, на кои би им позавидел и големиот Демостен со неговите Филипики.

Така се креира политичкиот амбиент на оваа мала земја во процес на транзиција.

Но, комплетирањето и глобализацијата на амбиентот нашиот јужен сосед го постигна со влегувањето во Македонија, во економијата, како вистински Тројански коњ, како најголем "инвеститор" со таканаречени инвестиции. Парадигма "ОКТА", "УСЈЕ"... но, за тоа друг пат.

Васил Томовски,  
Скопје

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,  
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia